

БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ ТРГОВСКИ ДРУШТВА

Дата _____

Податоци за кредитобарателот

Назив на Трговското Друштво _____
Адреса: _____ ЕМБС _____ Дан . бр. _____
Телефон _____ Факс _____ е-маил _____
Основна дејност _____
Број на вработени _____ Искуство во дејноста _____
Деловна банка на кредитобарателот _____

Лични податоци за Управителот на Друштвото

Име и презиме на управителот _____
Лк. Бр. _____
Живеалиште: <input type="checkbox"/> сопствено <input type="checkbox"/> изнајмено <input type="checkbox"/> стан <input type="checkbox"/> куќа
Адреса _____ Контакт телефони _____
Брачен статус _____ Број на членови во семејството _____

Лични податоци за Основачот на Друштвото

Име и презиме на основачот _____
Лк. Бр. _____
Живеалиште : <input type="checkbox"/> сопствено <input type="checkbox"/> изнајмено <input type="checkbox"/> стан <input type="checkbox"/> куќа
Адреса _____ Контакт телефони _____
Брачен статус _____ Број на членови во семејството _____

Тековна Кредитна изложеност (банки, лизинг, приватни позајмици, пријатели и сл.)

Банка/институција	Износ	Рок	Рата	Намена	Остаток на долг

- Дали претходно сте аплицирале за кредит во Халкбанк: Да Не
- Дали сте жирант/гарант по кредит: Да Не
- Доколку сте жирант/гарант наведете го износот:

Бизнис податоци

- Деловен простор: сопствен изнајмен
- Доколку деловниот простор е изнајмен, наведете ја месечната закупнина и важноста на договорот за закуп:

- Други деловни субјекти каде основачите/управителот се јавуваат како основачи/управители

- Позначајни купувачи:

- Позначајни добавувачи:

- Одложено плаќање (број на денови) _____ (купувачи) _____ (добавувачи)

Податоци за кредитното барање и можното обезбедување на кредитот

1. Баран износ	2. Рок на враќање	3. Грејс период
<p>4. За кои намени ќе ги употребите средствата од кредитот (поконкретно):</p> <p>1. Набавка на основни средства (вид на основно средство, вредност, потенцијален добавувач и документ за плаќање) _____</p> <p>2. Обртни средства</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ за плаќање во земјата: <ul style="list-style-type: none"> - тековни потреби (намена и документ за плаќање) _____ - набавка на репроматеријали (потенцијален добавувач и документ за плаќање) _____ - друго (детален опис) _____ ○ за плаќање во странство (назив на потенцијален странски добавувач и документ за плаќање) _____ <p>3. Рефинансирање на кредитна изложеност во други банки/институции банка/институција) _____</p> <p>4. Кредити за инвестиции (краток опис на инвестицијата) _____</p>		
5. Висина на месечна рата која би можеле да ја плаќате: _____		
6. Податоци за можното обезбедување на кредитот		
Вид на обезбедување	Појаснување	
Меници со менична изјава од фирмата- корисник на кредитот	<input type="checkbox"/> _____	
Меници со менична изјава од сопственикот/управителот на фирмата - корисник на кредит	<input type="checkbox"/> _____	
Меници со менична изјава од бонитетни правни лица – гаранти	<input type="checkbox"/> _____	
Залог на подвижен/недвижен имот/хартии од вредност	<input type="checkbox"/> _____	

Депозит од правно или физичко лице	<input type="checkbox"/>
Друго (наведете)	

*Сите полиња задолжително се пополнуваат од страна на кредитобарателот.

Изјава на кредитобарателот

Со потпишувањето на ова кредитно барање, потврдуваме дека сите информации наведени во истото, како и сите информации во придружната документација се точни и целосни и дека ниедна од нашите изјави или презентирани информации нема за цел намерно наведување на погрешни заклучоци и /или впечатоци. Јасно разбираме дека сите одлуки во врска со нашето кредитно барање се донесуваат од страна на Кредитниот Одбор на Халкбанк А.Д., Скопје.

Со цел нашето кредитно барање да биде правилно обработено, преземаме обврска да ги обезбедиме сите информации и документација кои што се сметаат битни за донесувањето на одлуки во врска со нашето кредитно барање, а кои што ќе бидат побарани од страна на Халкбанк АД., Скопје како и други од нив овластени лица.

Дата на прием

Овластено лице

Потпис

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА КРЕДИТНО БАРАЊЕ

1. Тековна состојба на друштвото од Централен Регистар на Р.Македонија;
2. Фотокопија од лична карта или патна исправа на управител/основач на друштвото;
3. Завршната сметка за последните две деловни години, со потврден прием во УЈП:
 - a. Биланс на состојба;
 - b. Биланс на успех;
 - c. Посебни податоци;
4. Аналитички картички на купувачи (1200, 1210) и добавувачи (2200, 2210) со 31.12.____ година и последен датум на книжење;
5. Аналитички картички на konto 751 по месеци за последните две деловни години;
6. Аналитички картички на конта за кредити (250 / 280) со 31.12.____ година и последен датум на книжење;
7. Бруто биланс/Заклучен лист со 31.12.____ и последен датум на книжење;
8. Договори за кредити во други банки (копија);
9. Документ за наменско користење на средствата од кредитот (ф-ра, про-ф-ра, договор за купопродажба, инвестиционен проект, градежен проект и сл), доколку се располага со истиот;
10. Податоци за сопственост за понуденото обезбедување (имотен лист, сообраќајна дозвола и сл.)
11. Проценка од овластен проценител за понуденото обезбедување.